

Државната комисија за жалби по јавни набавки, врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по Барањето за склучување на договорот за јавна набавка поднесено од договорниот орган – ЈУ Специјален завод Демир Капија, во постапката по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка бр. 16820/2020 за набавка на стоки - набавка на нафта за греење ЕЛ-1, врз основа на член 160 став (1) точка 8 и став (2), а во врска со член 158 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), на 01^{-та} Седница одржана на ден 08.01.2021 година донесе:

З А К Л У Ч О К

1. Барањето за склучување на договорот за јавна набавка поднесено од договорниот орган – ЈУ Специјален завод Демир Капија, во постапката по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка бр. 16820/2020 за набавка на Стоки - набавка на нафта за греење ЕЛ-1, **СЕ ОДБИВА.**

2. Против овој заклучок не е допуштена посебна жалба.

Образложение

Договорниот орган - ЈУ Специјален завод Демир Капија, спровел јавна набавка со отворена постапка бр. 16820/2020 за набавка на Стоки - набавка на нафта за греење ЕЛ-1, за што претходно донел Одлука за јавна набавка бр. 05-2020-16820/01/1 од 11.11.2020 година.

Незадоволен од донесената Одлука за избор на најповолна понуда бр. 05-2020-16820/21/1 од 23.12.2020 година, жалба изјави економскиот оператор ТРИТЕРОЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

Договорниот орган ЈУ Специјален завод Демир Капија до Државната комисија за жалби по јавни набавки, заедно со одговорот на жалбата, поднесе и барање за склучување на договорот за јавна набавка од 04.01.2020 година, во кое бара Државната комисија да одобри склучување на договорот за јавна набавка.

Договорниот орган во барањето за склучување на договорот за јавна набавка наведува дека е неопходно да се склучи договор од причини што 182 корсници со најтешка ментална и физичка попреченост ќе останат без греење, а заводот нема друга алтернатива за греење.

Државната комисија за жалби по јавни набавки постапувајќи по Барањето за склучување на договорот за јавна набавка, одржа седница и утврди дека барањето е неосновано од причина што истото не содржи образложение согласно член 158 став (3) од Законот за јавните набавки.

Согласно член 158 став 3 од Законот за јавни набавки е наведено: „(3) Барањето за склучување на договорот или на рамковната спогодба може да се поднесе од причини поради кои може да настанат штети заради неспроведување на постапката, а кои се непропорционални на нејзината вредност.“

Штетите кои можат да настанат заради изјавената жалба против Одлуката за избор на најповолна понуда бр. 05-2020-16820/21/1 од 23.12.2020 година, договорниот орган не ги докажа и нема наведено доволно причини во поднесеното барање така што Државната комисија нема правен основ да одобри склучување на договор за јавна набавка.

Државната комисија оцени дека договорниот орган бил должен во годишниот план да предвиди и планира доволно време за спроведување на постапката. Ова од причина што согласно член 75 став (1) од Законот за јавни набавки, врз основа на планираните извори за финансирање, договорниот орган донесува план за своите вкупни потреби за набавки во тековната година по видови стоки, услуги и работи според Законот за јавни набавки, со кој го

определува предметот на набавка, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот и видот на постапката за јавна набавка.

Од причини погоре изложени, се донесе заклучок како во диспозитивот.

Бр.08-41/5
08.01.2021 год.
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов**

Доставено до:

- Архива,
- ТРИТЕРОЛ ДООЕЛ Скопје
Ул. „Мајка Тереза“ бр. 2-15
triterolpetrol.oil@gmail.com
- ЈУ Специјален завод Демир Капија
Ул. Наум Наумовски бр.4 Демир Капија
suzanamiskova@yahoo.com